

HI - TECH

TREO 700P



Во САД Palm го претстави новиот уред од својата фамилија Treo, моделот 700p. Се работи за smart phone уред многу сличен (ако не и идентичен) на моделот 700w. Најважната разлика е што новиот модел користи Palm OS 5.4.9., додека претходната верзија се поткрева со Windows Mobile 5.2.2. Pocket PC Phone Edition. Овој dual-band телефон има 128MB вградена меморија, од кои 60 се наменети за корисникот, 1.3 мегапикселна камера, проширеност по пат на MultiMediaCard/SD/SDIO картичка, поддршка за MP3, видео и многу други работи. Софтверот е ориентиран на мултимедија и организација, што и му прилега на еден таков уред. За сè да работи така како што треба се грижи Intel-овиот XScale процесор на 312 MHz, а резултатите можат да се следат на екранот со резолуција 320x320 точки и во 65.000 бои. Исто така, опремен е и со QWERTY тастатура, а батеријата може да издржи 4,5 часа разговор или 300 часа во stand-by mode.



WI-FI ЧАДОР

Интерактивниот чадор кој е производ на дизајнерската група Materious, може да дава информации за временската прогноза преку неговата рачка. Интересен, практичен и корисен предмет (и уред) истовремено. Во практиката неговата употреба би изгледала вака: доколку наутро кога излегувате од дома, вашиот чадор не свети, тогаш не треба да се грижите за времето. Но, доколку рачката на чадорот свети во сина боја, тоа би значело дека тој ви вели дека треба да го понесете со вас, бидејќи може да заврне. Чадорот кој неговите производители го нарекоа Forecast (прогноза), користи Wi-Fi приемник, кој е сместен во неговата рачка и кој преку точките за пристап се



конектира на Интернет, собирајќи извештаи за временската прогноза во подрачјето каде што неговиот корисник се наоѓа.

FUJIFILM S5600

FUJIFILM S5600 претставува ниво на незаменливо техничко достигнување во така мало и компактно кукиште. S5600 фотоапаратот е од најновата гама на Fujifilm и ја претставува веќе проверената SuperCCD HR сензорска технологија, со што го направи овој фотоапарат многу славен. Главни адути за овој фотоапарат се неговата голема чувствителност од ISO 1600, што е голема предност за пра-
вењефотографии со свежи бои, а исто така, ја нуди и можноста со која може да се зумира x10 и тоа на оптички начин. Како идеално технолошко решение е и блицот, кој се отвора автоматски по потреба, доколку модот на блицот е ставен на автоматско отворање. Со пет милиони ефективни пиксели, како и единствениот со патент заштитена Fujifilm SuperCCD HR технологија, може да се забележи изразен квалитет на снимките кои оваа камера може лесно да ги направи. Едноставно, со овој дигитален фотоапарат можете да го вратите авантуристичкиот дух во себе, да излезете на чист воздух и да направите прекрасни преубави фотографии за кои нема да верувате дека сте ги направиле токму вие.



Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE

JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018

tel.fax ++ 389-02-3063-425

SKOPIE, MAKEDONIJA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.PHOTOJASMINA.COM.MK

e-mail.foto.digital.jasmina@yahoo.com